

## ТЕРМЕ OLIMIA, Slovenija

### Индивидуален програм – сопствен превоз

#### Индивидуален ценовник за 2014 година

цените се изразени во евра по лице на ден на база полупансион

HOTEL	20.01. – 02.03. 04.05. – 20.06. 04.11. – 25.12.	02.03.-18.04. / 22.04.-30.04. 20.06.-13.07./17.08.-30.10.	01.01.-19.01./18.04.-22.04. 30.04.-04.05./13.07.-17.08. 30.10.-04.11./25.12.-29.12.
WELLNESS HOTEL SOTELIA 4* sup	76 €	87 €	107 €
BREZA 4*	59 €	62 €	80 €

Минимум престој 2 ноќевања

#### Пакетот вклучува:

- 1 x полупансион – самопослужување
- Wellness bag ( бањарка и пешкир )
- Шише минерална вода во собата во хотел Sotelia 4\* sup , свежо овошје
- Капење во базените на Wellness сцентарот Termalija
- Капење во Термалниот парк Aqualuna - **11 тобогани, 5 базени, Aqua jungle за најмладите и Aqua safari со 100 диви животни во природна величина ( од мај до септември )**
- Богат детски програм со анимации
- Капење во безените на Termama Tuhelj,
- Влез во све сауна на Wellness centra Termalija – важи за гостите во хотел Sotelia 4\* sup
- Aquaаerobik спрема програмата , утрински вежби, користење на фитнес студијата
- бесплатен интернет во соба
- нојно капење во Wellness центарот Termalija – петок и сабота

#### Дополнителни поволности:

- 10 % попуст за престој на повеќе од 5 дена – 4 ноќевања
- ГРАТИС престој за 1 дете до 12 год. со 2 возрастни лица и минимум 3 ноќи во термините:
- 14.02.-02.03./18.04.-22.04./30.04.-04.05./20.06.-31.08.

#### Доплати по лице на ден:

Такса за престој 1 евро по лице – плаќање во хотелот // еднокреветна соба **26 € - hotel Sotelia 4\* sup; 15€ - hotel Breza 4\*** // полн пансион **15 € по лице hotel Sotelia 4\*sup; 12€ - hotel Breza 4\*** // хотелски апартман **30% на цената на пакетот по лице - hotel Sotelia 4\* sup; 20% на цената од пакетот по лице – hotel Breza 4\*** // соба со тераса 5€ во hotelu Breza 4\*

#### Wellness доплати:

Влез во термалниот центар Wellness Orhidelia - **16€** по лице на ден за престој во текот на една недела ( 2 влеза дневно ) // **21€ по лице** на ден за престој во текот на викенд или празник ( вклучува 2 влеза дневно ) // влез во Svet sauna wellness centr Termalija - 10€ - за престој во hotel Breza 4\*

**Попусти :** - **50% попуст за деца од 4,99 до 11,99 години** на дополнително легло // 30% попуст за деца од 4,99 до 11,99 години на основно легло // 15% попуст за трето возрастно лице на дополнително легло //

#### Пакетот не вклучува:

- Индивидуални трошоци на патниците
- Превоз
- Такса за престој
- Здравствено и патничко осигурување

**ТЕРМЕ OLIMIA** - се наоѓа на исток од Словенија во местото Podčetrtek, во близина на реката Sutla под Олимската гора , каде брдовитото подрачје преминува во Панонската низина. Самото место се смета за најчисто и еколошки беспрекорно. Убавината на пределите и изворите на лековитата вода, привлекуваат многу посетители .

**WELLNESS HOTEL SOTELIA 4 \* superior**

[www.terme-olimia.com](http://www.terme-olimia.com)

**HOTEL BREZA 4 \***

[www.terme-olimia.com](http://www.terme-olimia.com)